

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ Излегува по потреба Рок на рекламации 15 дена	06.11.2018 Ростуше Број 13 Год. XXIII	<u>e-mail:mavrovorostuse@yahoo.com</u> Тел: (042)478-814; <u>478-815</u>
--	---	--



Ростуше, 06 Ноември 2018 година

**06 Ноември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр. 220
201.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.Весник на РМ" број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше ("Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше" број 03/2015) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за пристапување кон измена и дополна на дел од Општ акт за с.Скудриње

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за пристапување кон измена и дополна на дел од Општ акт за с.Скудриње- број:08-333/3 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 17-тата седница одржана на ден 30.10.2018 година.

Бр.09-341/1

01.11.2018 год.

Р о с т у ш е

Општина Маврово и Ростуше

Градоначалник

Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 7 точка 2 и член 24 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М.“ бр 199/14; 44/15; 193/15; 31/16; 163/16; 64/18 и 168/18), член 34 точка 6 од Статутот на Општината Маврово и Ростуше („Сл. гласник“ бр.03/15) а во врска со член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандардите за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на Р.М“ бр. 56/11), Советот на Општината Маврово и Ростуше на својата седница одржана на ден:30.10.2018 година е донесе следната:

ОДЛУКА

за пристапување кон измена и дополна на дел од Општ акт за с.Скудриње

Член 1

Со оваа одлука се пристапува кон измена и дополна на дел од Општ акт за с.Скудриње

Кон оваа измена се пристапува по иницијатива на Општината Маврово и Ростуше.

Измената се прави со цел вклопување на објект во постојната урбанистичко планска документација-Општ акт за с. Скудриње , заради утврдување на правен статус на истиот, согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на Р.М.“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/15, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17).

Член 2

Одлуката се донесува заради промена на просторот во Општиот акт за с.Скудриње, бидејќи објектот делумно лежи на површинакаде што според сегашната намена на просторот предвидена е изградба на објекти со намена ДЗ(спорт и рекреација), а со оваа одлука се врши пренамена на просторот во зона живеалиште (ЖГ) со намена А1.

Член 3

Со оваа одлука се врши пренамена на земјиштето на дел од КП. бр.2450КО Скудриње.

Член 4

Одлуката произведува правно дејство со денот на донесувањето од страна на Советот, а ќе се објави во „Службен гласник“ на Општина Маврово и Ростуша.

Бр.08-333/3

Совет на Општина Маврово и Ростуше

30.10.2018 год.

Претседател

Ростуше

Алил Алили, с.р.

06 Ноември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр. 221 202.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на РМ“ број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше („Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше“ број 03/2015) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистичкиот план за с.Леуново

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистичкиот план за с.Леуново - број: 08-333 /4 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 17-тата седница одржана на ден 30.10.2018 година.

Бр.09-341/2

Општина Маврово и Ростуше

01.11.2018 год.

Градоначалник

Ростуше

Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 7 точка 2 и член 24 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М.“ бр 199/14; 44/15; 193/15; 31/16; 163/16; 64/18 и 168/18), член 34 точка 6 од Статутот на Општината Маврово и Ростуше („Сл. гласник“ бр 03/15) а во врска со член 2, став 1, алинеа 6 од Правилникот за стандардите за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на Р.М“ бр. 56/11), Советот на Општината Маврово и Ростуша на својата седница на ден:30.10.2018 година е донесе следната:

ОДЛУКА

за пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистичкиот план за с.Леуново

Член 1

Со оваа одлука се пристапува кон измена и дополна на дел од Урбанистичкиот план за с.Леуново,

Кон оваа измена се пристапува по иницијатива на Општината Маврово и Ростуше.

Измената се прави со цел вклопување на објект за кој се постапува согласно Закон за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на Р.М.“ бр. 23/11, 54/11,155/12, 72/13, 44/14, 115/15, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17) а кој е изграден во дел од УПС Леуново предвиден за друга намена. Делумно објектот (со мал дел од габаритот) лежи, на со УПС Леуновопредвидена, пристапна улица – но на лице место објектот не претставува пречка за непречено функционирање на постоечка сообраќајница. Поради тоа се предлага вклопување на објектот во целост во идна урбанистичко-планска документација.

Член 2

Одлуката се донесува заради менување на просторот за Урбанистичкиот план, каде што според сегашната намена на просторот предвидена е предвидена сообраќајница, а со одлуката

се дава предлог за минимална дислокација на сообраќајницата во тој дел и пренамена на овој простор во зона живеалиште (ЖГ) со намена А1.

Член 3

Со оваа одлука се врши пренамена на дел од земјиштето т.е. на дел од КП. бр.896КОЛеуново.

Член 4

Одлуката произведува правно дејство со денот на донесувањето од страна на Советот, а ќе се објави во „Службен гласник“ на Општина Маврово и Ростуша.

06 Ноември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр. 222
Бр.08-333/4 Совет на Општина Маврово и Ростуше
30.10.2018 год. П р е т с е д а т е л
Р о с т у ш е Алил Алили, с.р..

203.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на РМ“ број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше („Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше“ број 03/2015) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за давање согласност на Изменувањата и дополнувањата на Годишниот план за вработување за 2018 година во ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за давање на согласност на Изменувањата и дополнувањата на Годишниот план за вработување за 2018 година во ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови – број: 08 - 333/5 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 17-тата седница одржана на ден 30.10.2018 год.

Бр.09-341/3
01.11.2018 год.
Р о с т у ш е

Општина Маврово и Ростуше
Градоначалник
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на РМ“ број 5/2002), член 20-б став 1 алинеја 3 и алинеја 11, а во врска со став 2 од истиот член од Законот за вработените во јавниот сектор („Сл.Весник на РМ“ број 27/2014, 199/2014, 27/2016 и 35/2018), член 25 став 1 точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше („Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“ број 3/2010 – пречистен текст), Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден 30.10.2018 година донесе

О Д Л У К А

За давање согласност на Изменувањата и дополнувањата на Годишниот план за вработување за 2018 година во ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови

Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност на Изменувањата и дополнувањата на Годишниот план за вработување за 2018 година на ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови заведен со архивски и деловоден број 0302-852 од 16.10.2018 година.

Изменувањата и дополнувањата се составен дел на Годишниот план за вработување за 2018 година, заведен со архивски број 0302-170 од 01.03.2018 година, за кој Општина Маврово и Ростуше има добено Позитивно мислење број 1326/4 од 30.03.2018 година од страна на Министерството за информатичко општество и администрација.

Член 2

Советот на Општина Маврово и Ростуше дава согласност за пополнување на слободни работни места преку јавен оглас, согласно одредбите на Законот за административни службеници.

06 Ноември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр. 223

За пополнување на слободните работни места предвидени во Правилникот за систематизација на работните места во ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови се обезбедени парични средства во Буџетот на ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови за 2018 година.

Член 3

По добиената согласност, Изменувањата и дополнувањата на Годишниот план за вработување за 2018 година од член 1 на оваа Одлука, ЈПКД Маврово од Маврови Анови да ги достави на мислење до Министерството за информатичко општество и администрација и на увид до Секретаријатот за спроведување на Рамковен договор – Влада на Република Македонија.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше”

Бр.08-333/5
30.10.2018 год.
Р о с т у ш е

Совет на Општина Маврово и Ростуше
П р е т с е д а т е л
Алил Алили, с.р..

204.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (“Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Согласноста за давање согласност за Изменувањата и дополнувањата на Годишниот план за вработување за 2018 година во ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за давање согласност за Изменувањата и дополнувањата на Годишниот план за вработување за 2018 година во ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови – број: 08 - 333/6 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 17 – тата седница одржана на ден 30.10.2018 година.

Бр.09-341/4
01.11.2018 год.
Р о с т у ш е

Општина Маврово и Ростуше
Градоначалник
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 и алинеја 11 од Законот за вработените во јавниот сектор /„Службен Весник на РМ“ број 27/2014, 199/2014, 27/2016 и 35/2018/, како и врз основа на Методологијата за планирање на вработувањето во јавниот сектор согласно начелото за соодветна и правична застапеност, како и формата, содржината и образецот на годишниот план за вработување и извештајот за реализација на годишниот план за вработување /„Службен Весник на РМ“ 63/2016/,

Советот на Општина Маврово и Ростушена седницата одржана на ден 30.10.2018 година, ја дава следната

СОГЛАСНОСТ

1. Советот на Општина Маврово и Ростуше дава СОГЛАСНОСТ за Изменувањата и дополнувањата на Годишниот План за вработување за 2018 година, заведени со **06 Ноември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр. 224** архивски број 0302-852 од 16.10.2018 година, по предлог на Градоначалникот на општината, а изготвен од страна на стручната служба на општината.
2. Изменувањата и дополнувањата се составен дел на Годишниот план за вработување за 2018 година, заведен со архивски број 0302-170 од 01.03.2018 година, за кој Општина Маврово и Ростуше има добено Позитивно мислење број 1326/4 од 30.03.2018 година од страна на Министерството за информатичко општество администрација.
3. Оваа Согласност влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше.

Бр.08-333/6
30.10.2018 год.
Ростуше

Совет на Општина Маврово и Ростуше
Претседател
Алил Алили, с.р..

205.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (“Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за донесување на корекциите на Ребалансот на буџетот за 2018 година

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за донесување на корекциите на Ребалансот на буџетот за 2018 година – број: 08 - 333/7 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 17-тата седница одржана на ден 30.10.2018 год.

Бр.09-341/5
01.11.2018 год.
Ростуше

Општина Маврово и Ростуше
Градоначалник
Медат Куртовски с.р.

206.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.Весник на РМ" број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше ("Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше" број 03/2015) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за формирање на Општински Совет за превенција од детско престапништво

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за формирање на Совет за превенција од детско престапништво - број: 08 - 333/8 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 17-тата седница одржана на ден 30.10.2018 год.

06 Ноември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр. 225
Бр.09-341/6 Општина Маврово и Ростуше
01.11.2018 год. Градоначалник
Р о с т у ш е Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен Весник на РМ, бр.05/2002), член 25, став 1, точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше), како и член 158, став 1 од Законот за правда за децата ("Службен весник на РМ, бр.148/2013), Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден 30.10.2018 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИ СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО

Член 1

Со оваа Одлука се формира Општински совет за превенција од детско престапништво на Општина Маврово и Ростуше.

Член 2

Општинскиот совет за превенција на детско престапништво има 5 членови.

Член 3

За членови на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво, се именуваат:

1. Диди Џафери – Совет на родители во СОУ "Маврово Ростуше" од Ростуше
2. Мустафа Велиу – Совет на родители ОУ "Блаже Конески" Скудриње
3. Сеат Зеќири – Преставник на Подрачната единица на МВР
4. Исењ Таири – Совет на родители ОУ "Јосип Броз Тито" Жировница
5. Билен Карахасан – Меѓуопштински центар за Социјална Работа Гостивар
6. Лазарески Страше – Преставник на Подрачната единица на МВР
7. Беќим Мирто – Совет на родители ОУ "Ѓорѓи Пулески" Ростуше

Член 4

Членовите се именуваат за мандат со траење од пет години, со право на повторен избор.

Член 5

Општинскиот совет за превенција од детско претстапништво ги има следните надлежности и тоа:

8. Донесува Програма за својата работа која ја усвојува Советот на општината,
9. Донесува деловник за својата работа,
10. Ја следи состојбата со детското претстапништво на територијата на општината и покренува иницијатива за нејзино подобрување
- 11.
12. развива програми за вклучување на локалната заедница во превенција од детско претстапништво и третман на деца сторители на дејствија што со закон се предвидени како кривични дела и/или прекршоци,
13. Врши и други работи од областа на превенција на детското претстапништво по насока на Државниот совет за превенција од детското претстапништво и Советот на општината.

Член 6

06 Ноември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр. 226

За својата работа Општинскиот совет за превенција на детско претстапништво најмалку еднаш годишно го известува Советот на Општина Маврово и Ростуше и Државниот совет за превенција на детско претстапништво.

Член 7

Оваа Одлука влегува во сила од денот на нејзиното објавување во Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше.

Бр.08-333/8
30.10.2018 год.
Р о с т у ш е

Совет на Општина Маврово и Ростуше
П р е т с е д а т е л
Алил Алили, с.р..

207.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.Весник на РМ" број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше ("Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше" број 03/2015) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за верификација на мандатот на членовите на Советот и Преседателот на Месната Заедница во село Јанче

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за верификација на мандатот на членовите на Советот и Преседателот на Месната Заедница во село Јанче – број: 08 - 333/9 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 17-тата седница одржана на ден 30.10.2018 год.

Бр.09-341/7
01.11.2018 год.
Р о с т у ш е

Општина Маврово и Ростуше
Градоначалник
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 82, став 1 од Законот за локална самоуправа „Сл.Весник на РМ бр.5/2002,, а во согласност со член 25 точка 41 и член 114 и 116 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше бр.03/2015/ (пречистен текст) Советот на Општина Маврово и Ростуше на својата 17- та седница одржана на ден 30.10.2018 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За верификација на мандатот на членовите на Советот и Преседателот на Месната Заедница во село Јанче

Член 1

Советот на Општина Маврово и Ростуше го верификува мандатот на новоизбраните членови на Советот и Претседателот на Месната Заедница во село Јанче лицето МЕДАТ АДЕМИ со мандат од четири години.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,.

06 Ноември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр. 227
Бр.08-333/9 Совет на Општина Маврово и Ростуше
30.10.2018 год. П р е т с е д а т е л
Р о с т у ш е Алил Алили, с.р..

208.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (“Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за верификација на мандатот на членовите на Советот и Преседателот на Месна Заедница село Скудриње

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за верификација на мандатот на членовите на Советот и Преседателот на Месна Заедница село Скудриње – број: 08 - 333/10 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 17-тата седница одржана на ден 30.10.2018 год.

Бр.09-341/8
01.11.2018 год.
Р о с т у ш е

Општина Маврово и Ростуше
Градоначалник
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 82, став 1 од Законот за локална самоуправа „Сл.Весник на РМ бр.5/2002,, а во согласност со член 25 точка 41 и член 114 и 116 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше бр.03/2015/ (пречистен текст) Советот на Општина Маврово и Ростуше на својата единаесетта седница одржана на ден 30.10.2018 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За верификација на мандатот на членовите на Советот и Претседателот на Месна Заедница село
Скудриње

Член 1

Советот на Општина Маврово и Ростуше го верификува мандатот на новоизабраниот
Претседател на Месна Заедница во село Скудриње лицето МУСЛИУ АБДУРАИМ со мандат од
четири години.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во
„Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,.

Бр.08-333/10
30.10.2018 год.
Р о с т у ш е

Совет на Општина Маврово и Ростуше
П р е т с е д а т е л
Алил Алили, с.р..

209.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” број
05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и
Ростуше (“Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015) (пречистен текст),
Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

06 Ноември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр. 228
З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за набавка на уметнички слики

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за набавка на уметнички слики од Хуманитарна ликовна изложба –
број: 08 - 333/11 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 17-тата седница
одржана на ден 30.10.2018 год.

Бр.09-341/9
01.11.2018 год.
Р о с т у ш е

Општина Маврово и Ростуше
Градоначалник
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 62, став 1 и 3 од Законот за локална самоуправа /„Сл.Весник на РМ” број
05/2002/, а во согласност со член 72, став 1 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /„
Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуша” број 06/2008 – пречистен текст/, Советот на
Општина Маврово и Ростуша на сеницата одржана на ден 30.10.2018 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За набавка на уметнички слики

Член 1

Со оваа Одлука советот на Општина Маврово и Ростуша одобрува набавка на 10
фотографски слики.

Сликите се од хуманитарната ликовна изложба и средствата ќе бидат наменети за лекување на
сопругата на Елмин Шаиноски - АМИНА.

За набавката на сликите се одобруваат средства во износ од 12.000,00 денари.

Член 2

Паричните средства наменети за набавката наведена во член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на Општина Маврово и Ростуша за 2018 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во “Службен Гласник” на Општина Маврово и Ростуша.

Бр.08-333/11
30.10.2018 год.
Р о с т у ш е

Совет на Општина Маврово и Ростуше
П р е т с е д а т е л
Алил Алили, с.р..

210.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (“Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиски средства во градежни материјали

06 Ноември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр. 229
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на финансиски средства во градежни материјали за Месна Заедница во село Скудриње број: 08 - 333/12 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 17-тата седница одржана на ден 30.10.2018 год.

Бр.09-341/10
01.11.2018 год.
Р о с т у ш е

Општина Маврово и Ростуше
Градоначалник
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ број 05/2002), а во согласност со член 15, став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (пречистен текст Сл.Гласник) бр.03/2015 година.

Советот на Општината на седницата одржана на ден 30.10.2018 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

За одобрување на финансиски средства во градежни материјали

Член 1

Се одобруваат финансиски средства во износ од 80.000,00 денари во градежни материјали врз основа на спецификација поднесена од барателот. Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година.

Член 2

Градежните материјали се доделуваат врз основа на писмено барање од страна на Месната Заедница од село Скудриње а ќе бидат наменети за изградба односно доградба на објектот

лоциран во месноста “Бигорец” во кој е сместена и амбулантата. Ќе се изградат три простории и санитарен чвор за потребите на МЗ – Скудриње.

Член 3

Градежните материјали ќе се испорачуваат преку ТДТГУ “Радика ” ДООЕЛ со кого Општина Маврово и Ростуше има склучено Договор за набавка на стоки – градежни материјали за потребите на општината за тековната 2018/2019 година.

Член 4

Оваа одлука ќе биде објавена во “Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше” а ќе влезе во сила со денот на нејзиното објавување.

Бр.08-333/12
30.10.2018 год.
Р о с т у ш е

Совет на Општина Маврово и Ростуше
П р е т с е д а т е л
Алил Алили, с.р..

211.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (“Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за доделување на финансиска помош

06 Ноември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр. 230
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на финансиска помош на Асан Черкези од село Врбјане - број: 08 - 333/13 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 17-тата седница одржана на ден 30.10.2018 година.

Бр.09-341/11
01.11.2018 год.
Р о с т у ш е

Општина Маврово и Ростуше
Градоначалник
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” број 05/2002), а во согласност со член 15, став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (пречистен текст “Сл.Гласник” бр.03/2015 година).

Советот на Општината на седницата одржана на ден 30.10.2018 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

За доделување на парична помош

Член 1

Се одобрува парична помош во износ од: 6.000,00 денари за помош на лицето Асан Черкези од село Врбјани од Општина Маврово и Ростуше.

Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година а ќе бидат наменети за подобрување на неговата финансиска состојба.

Член 2

Паричната помош се доделува врз основа на поднесено барање од Асан Черкези на 24.10.2018 година.

Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година.

Член 3

Оваа одлука ќе биде објавена во "Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуша" а ќе влезе во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување.

Бр.08-333/13
30.10.2018 год.
Ростуше

Совет на Општина Маврово и Ростуше
Претседател
Алил Алили, с.р..

212.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.Весник на РМ" број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше("Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше" број 03/2015) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за одобрување на парична помош за лекување

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парични средства за лекување на Казим Ајдини од село Жировница- број: 08 - 333/14 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 17 – тата седница одржана на ден 30.10.2018 година.

06 Ноември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр. 231

Бр.09-341/12
01.11.2018 год.
Ростуше

Општина Маврово и Ростуше
Градоначалник
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на РМ број 05/2002/, а во согласност со член 15, став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година.

Советот на Општината на седницата одржана на ден 30.10.2018 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

За одобрување на парична помош за лекување

Член 1

Се одобрува парична помош во износ од: 15.000,00 денари за лекување на Казим Ајдини од с. Жировница од Општина Маврово и Ростуше.

Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година а ќе бидат наменети за лекување.

Член 2

Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање на ден 05.10.2018 година.

Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година на трансакциона сметка на Казим Ајдини број: 240607107876953 која се води во ХАЛК БАНКА.

Член 3

Оваа одлука ќе биде објавена во "Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше" а ќе влезе во сила со денот на нејзиното објавување.

Бр.08-333/14
30.10.2018 год.
Ростуше

Совет на Општина Маврово и Ростуше
Претседател
Алил Алили, с.р..

213.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.Весник на РМ" број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше("Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше" број 03/2015) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за одобрување на парична помош за лекување

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош за лекување на Зунуни Џеват од село Присојница – број: 08 - 333/15 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 17 – тата седница одржана на ден 30.10.2018 година.

Бр.09-341/13
01.11.2018 год.
Ростуше

Општина Маврово и Ростуше
Градоначалник
Медат Куртовски с.р.

06 Ноември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр. 232

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на РМ број 05/2002/, а во согласност со член 15,став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година.

Советот на Општината на седницата одржана на ден 30.10.2018 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

За одобрување на парична помош за лекување

Член 1

Се одобрува парична помош во износ од: 10.000,00 денари за лекување на сопругата на Зунуни Џеват од село Присојница од Општина Маврово и Ростуше, вработен во Општината.

Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година а ќе бидат наменети за лекување и други медицински третмани.

Член 2

Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање на ден 22.10.2018 година.

Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година на трансакциона сметка.

Член 3

Оваа одлука ќе биде објавена во “Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше” а ќе влезе во сила со денот на нејзиното објавување.

Бр.08-333/15
30.10.2018 год.
Ростуше

Совет на Општина Маврово и Ростуше
Претседател
Алил Алили, с.р..

214.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (“Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиски средства во градежни материјали

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства во градежни материјали за потребите на Месна Заедница Ростуше - број: 08 - 333/16 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 17 – тата седница одржана на ден 30.10.2018 година.

Бр.09-341/14
01.11.2018 год.
Ростуше

Општина Маврово и Ростуше
Градоначалник
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ број 05/2002), а во согласност со член 15, став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (пречистен текст Сл.Гласник) бр.03/2015 година.

Советот на Општината на седницата одржана на ден 30.10.2018 година, ја донесе следната:

06 Ноември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр. 233

ОДЛУКА

За одобрување на финансиски средства во градежни материјали

Член 1

Се одобруваат финансиски средства во износ од 16.600,00 денари во градежни материјали врз основа на спецификација поднесена од барателот. Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година.

Член 2

Градежните материјали се доделуваат врз основа на писмено барање од страна на Месната Заедница од село Ростуше а ќе бидат наменети за изградба односно доградба на објектот лоциран во месноста “Затчука” кој е наменет за рекреација на граѓаните од овој крај.

Член 3

Градежните материјали ќе се испорачуваат преку ТДТГУ “Радика ” ДООЕЛ со кого Општина Маврово и Ростуше има склучено Договор за набавка на стоки – градежни материјали за потребите на општината за тековната 2018/2019 година.

Член 4

Оваа одлука ќе биде објавена во “Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше” а ќе влезе во сила со денот на нејзиното објавување.

Бр.08-333/16
30.10.2018 год.
Р о с т у ш е

Совет на Општина Маврово и Ростуше
П р е т с е д а т е л
Алил Алили, с.р..

215.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (“Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за финансиска поддршка

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за финансиска поддршка на Здружението за уметност, култура и заштита на културното наследство АРТ – КУЛТ 57 ДЕБАР – број: 08 - 333/17 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 17 – тата седница одржана на ден 30.10.2018 година.

Бр.09-341/15
01.11.2018 год.
Р о с т у ш е

Општина Маврово и Ростуше
Градоначалник
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ број 05/2002), а во согласност со член 15, став 1, точка 6 и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша (пречистен текст Сл.Гласник бр.06/2008 година),

Советот на Општината на седницата одржана на ден 30.10.2018 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

За одобрување на финансиска поддршка

06 Ноември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр. 234

Член 1

Се одобрува финансиска поддршка на ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА УМЕТНОСТ, КУЛТУРА И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО” АРТ – КУЛТ 57” ДЕБАР, во износ од 5.000,00 денари..

Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година, како спонзорство на општината.

Член 2

Паричната помош се доделува врз основа на поднесено барање од страна на Здружението за уметност, култура и заштита на културното наследство “АРТ – КУЛТ 57” ДЕБАР.

Средствата ќе бидат уплатени на жиро – сметка: 300170000013268 која се води во Комерцијална Банка.

Член 3

Оваа одлука ќе биде објавена во “Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуша” а ќе влезе во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување.

Бр.08-333/17
30.10.2018 год.
Ростуше

Совет на Општина Маврово и Ростуше
Претседател
Алил Алили, с.р.

216.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.Весник на РМ" број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше ("Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше" број 03/2015) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиски средства за реализација на проектот ЧИСТА ОКОЛИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства за реализација на проектот ЧИСТА ОКОЛИНА поднесен од Здружението за екологија и унапредување на културата и спортот – "ЗЕУКСТРИТОН" од село Ростуше – број: 08 - 333/18 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 17 – тата седница одржана на ден: 30.10.2018 година.

Бр.09-341/16
01.11.2018 год.
Ростуше

Општина Маврово и Ростуше
Градоначалник
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ број 05/2002), а во согласност со член 15, став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година).

Советот на Општината на седницата одржана на ден 30.10.2018 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

За одобрување на финансиски средства за реализација на проектот ЧИСТА ОКОЛИНА
Член 1

06 Ноември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр. 235
Се одобруваат финансиски средства во висина од 22.875,44 денари за реализација на проектот ЧИСТА ОКОЛИНА . Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година.

Член 2

Финансиските средства се одобруваат врз основа на поднесен проект од страна на Здружението за екологија и унапредување на културата и спортот – "ЗЕУКСТРИТОН" од село Ростуше. Кое планира да спроведе еко акции на девет локации на нивото на Општина Маврово и Ростуше со цел почиста животна средина и зголемување на еколошката свест на граѓаните.

Член 3

Оваа Одлука ќе биде објавена во "Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше" а ќе влезе во сила со денот на нејзиното објавување

Бр.08-333/18
30.10.2018 год.

Совет на Општина Маврово и Ростуше
Претседател

217.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.Весник на РМ" број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше ("Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше" број 03/2015) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за одобрување на парична помош за лекување

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош за лекување на Селими Мухамедин од село Скудриње - број: 08 - 333/19 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 17 – тата седница одржана на ден 30.10.2018 година.

Бр.09-341/17
01.11.2018 год.
Р о с т у ш е

Општина Маврово и Ростуше
Градоначалник
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на РМ број 05/2002/, а во согласност со член 15, став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година.

Советот на Општината на седницата одржана на ден 30.10.2018 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

За одобрување на парична помош за лекување

Член 1

Се одобрува парична помош во износ од 15.000,00 денари за лекување на Селими Мухамедин од село Скудриње од Општина Маврово и Ростуше.

Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година а ќе бидат наменети за лекување.

Член 2

06 Ноември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр.

236

Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање на ден 26.10.2018 година.

Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година на трансакциона сметка на неговата мајка Ресмија Селими која се води во ЕУРОСТАНДАРД БАНКА Број: 370000024756077.

Член 3

Оваа одлука ќе биде објавена во "Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше" а ќе влезе во сила со денот на нејзиното објавување.

Бр.08-333/19
30.10.2018 год.

Совет на Општина Маврово и Ростуше
П р е т с е д а т е л

218.

Врз основа на член 97 став 1 точка 3 и став 2 од Законот за работни односи /„Службен Весник на РМ“ број 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18/ и член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа /„Службен Весник на РМ“ број 05/2002/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 30.10.2018 година донесе

РЕШЕНИЕ

За исплата на испратнина во случај на откажување на договор за вработување од деловни причини

1. На Јасмина Фејзулаи, вработена во Основно Училиште „Јосип Броз Тито“ – с.Жировница, подрачно училиште во с.Видуше, на работно место помошен персонал – Хигиеничар, поради престанок на работниот однос на ден 14.10.2018 година, а заради откажување на договор за вработување од деловни причини, престанок со работа на подрачното училиште во с.Видуше (поради немање на деца –ученици), со Решение број 04-71/2 од 07.09.2018 година, да и се исплати испратнина во висина од 53.301, 50 денари, односно три и пол нето плати исплатени во последните шест месеци пред отказот на работникот, согласно член 12 став 1 точка 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за работни односи број 120/2018 година.

2. Испратнината да се исплати од средствата предвидени во Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2018 година.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше.

Образложение

Со писмен допис број 03-85/1 од 17.10.2018 година до општината се обрати, Основното училиште „Јосип Броз Тито“ – с.Жировница, со барање за исплата на испратнина на Јасмина Фејзулаи од с.Видуше, вработена како Хигиеничар во ОУ „Јосип Броз Тито“ – с.Жировница, на која и престанал работниот однос на ден 14.10.2018 година, поради откажување на договор за вработување од деловни причини.

06 Ноември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр. 236

Согласно член 97 став 1 точка 3 и став 2 од Законот за работни односи, во случај на откажување на договорот за вработување од деловни причини, на работникот му се исплатува испратнина во зависност од годините поминати на работа кај ист работодавач (во случајот работничката имала работен од 10 до 15 години) и исплатата изнесува висина од три и пол просечно нето плати во исплатени во последните шест месеци пред откажувањето на договорот за вработување од деловни причини.

Врз основа на законските одредби се донесе Решение како во диспозитивот.

Правна поука: Согласно член 228 од ЗОУП на ова Решение, незадоволната странка има право на жалба, преку овој орган до надлежното Министерство при Владата на Република Македонија во рок од 15 дена.

Доставено до:

- ОУ „Јосип.Броз Тито” с.Жировница
 - архивата на општината
 - Одд.за финансиски прашања
- Број 09-335/2
30.10.2018 год.

Општина Маврово и Ростуше
ГРАДОНАЧАЛНИК
Медат Куртовски

СОДРЖИНА

201. Одлука за пристапување кон измена и дополна на дел од Општ акт за с.Скудриње.....	220
202. Одлука за пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистичкиот план за с.Леуново.....	221
203. Одлука за давање согласност на Изменувањата и дополнувањата на Годишниот план за вработување за 2018 година во ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови	222
204. Согласност за давање согласност за Изменувањата и дополнувањата на Годишниот план за вработување за 2018 година во ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови	223
205. Одлука за донесување на корекциите на Ребалансот на буџетот за 2018 година	224
206. Одлука за формирање на Општински Совет за превенција од детско престапништво.....	225
207. Одлука за верификација на мандатот на членовите на Советот и Преседателот на Месната Заедница во село Јанче.....	226
208. Одлука за верификација на мандатот на членовите на Советот и Преседателот на Месна Заедница село Скудриње.....	227
209. Одлука за набавка на уметнички слики.....	228
210. Одлука за одобрување на финансиски средства во градежни материјали	229
211. Одлука за доделување на финансиска помош.....	230
212. Одлука за одобрување на парична помош за лекување.....	231
213. Одлука за одобрување на парична помош за лекување.....	232
214. Одлука за одобрување на финансиски средства во градежни материјали.....	232
215. Одлука за финансиска подршка на Здружението за уметност, култура и заштита на културното наследство АРТ – КУЛТ 57 ДЕБАР.....	233
216. Одлука за одобрување на финансиски средства за реализација на проектот ЧИСТА ОКОЛИНА.....	234
217. Одлука за одобрување на парична помош за лекување.....	235
218. Решение за исплата на испратнина во случај на откажување на договор за вработување од деловни причини.....	236

Прилог: Прв Ребаланс на буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2018 година

ИЗДАВА И УРЕДУВА СЛУЖБА НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ